

VII. Средства – донации од глобален фонд

Исто така независно од Буџетот на Република Македонија се предвидени и средства за предвидените активности финансирани од програмата на Глобален фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и малаарија за периодот до 30.06.2017 година (табела 2).

Табела 2

Планиран буџет за 2017

Приходи	Подставка	742119	157.306.000,00
Расходи	Ставка	420	6.053.000,00
		421	10.265.000,00
		423	31.800.000,00
		424	2.532.000,00
		425	78.417.000,00
		426	3.840.000,00
		480	14.700.000,00
		481	8.500.000,00
		483	0,00
		485	1.199.000,00
		486	0,00
Вкупно			157.306.000,00 ден

Вкупно: 157.306.000,00 денари

VIII. Извршители на Програмата

Извршители на Програмата се ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје, ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата-Козле, Диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза во Македонија и Институтот по епидемиологија и биостатистика. Во имплементација на активностите финансирани од Глобален фонд, покрај Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза се вклучени и 6 здруженија на граѓани, и тоа: Невладина организација Хера, Невладина организација Хопс, Невладина организација Мерц, Невладина организација Доверба, Невладина организација (ЕЦДКОР) и Црвен крст на Република Македонија.

IX. Доставување на Годишни извештаи и рокови

Секој извршител, податоците за своите реализирани активности тековно ги доставува до Централната единица на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза каде се обработуваат и се изготвуваат квартални извештаи. Кварталните извештаи се доставуваат до Министерството за здравство - Сектор за примарна и превентивна здравствена заштита, најдоцна 15 дена по завршување на кварталот.

Врз основа на кварталните извештаи, ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза изготвува Годишен извештај кој се доставува до Министерството за здравство - Сектор за примарна и превентивна здравствена заштита во првата половина на декември во тековната година.

X. Следење на реализација на Програмата (мониторинг и евалуација)

Реализацијата на оваа програма се следи временски: квартално и годишно, преку зацртаните квантитативни цели. Централната единица на ЈЗУ Институт за

белодробни заболувања и туберкулоза врши контрола на квалитетот на реализираните активности преку евалуација на доставените индивидуални информации од извршителите, врз основа на кои се изработуваат кварталните извештаи.

Направените долгови кон извршителите за 2016 година ќе бидат исплатени во тек на 2017 година.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 42-7835/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4421.

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.10.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2017 година, обезбедува грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.

Со Програмата се опфатени корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија, чијашто пензија е пониска од 12.600 денари и се со живеолиште на територијата на Република Македонија. Со Програмата се опфатени случаите на болничко лекување во болничките здравствени установи во Република Македонија непосредно по акутно заболување, состојба и повреда или заради влошување на хронична болест.

Со Програмата не се опфатени членовите на семејството на корисникот на пензијата, корисници на пензија кои остваруваат право на пензија од друга држава како и случаите на:

- специјализираната медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување,
- сместување во геронтолошка установа и
- дневното болничко лекување (дневна болница).

За реализација на мерките предвидени во оваа програма, Владата на Република Македонија обезбедува средства од Буџетот на Република Македонија за покривање на учеството (партиципацијата) при користењето на болничката здравствена заштита на граѓаните односно пензионерите со пензија пониска од 12.600 денари.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на донесувањето на оваа програма е обезбедување на грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.

3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата ќе се реализира со финансиски средства во висина од 48.000.000,00 денари. Од основен буџет на Република Македонија за 2017 година одобрени се 18.000.000,00 денари, а останатите 30.000.000,00 денари од самофинансирачки средства на Министерство за здравство.

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заостанатите обврски.

4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

Следење на спроведувањето на Програмата врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 42-7836/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4422.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.10.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ДОМАШНАТА ЗАБАВНА И НАРОДНА МУЗИКА ВО 2017 ГОДИНА**

1. Со оваа програма се утврдува распределбата на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2017 година, за финансирање на 200 нови композиции, односно 150 композиции од областа на забавната и народната музика и 50 детски композиции, за кои Јавното претпријатие „Македонска радио-телевизија“ – Скопје објавува квартални конкурси.

2. Во Буџетот на Република Македонија за 2017 година се обезбедуваат средства на сметката на Министерството за култура 180100042663712, во бруто износ од 31.768.000,00 денари и тоа за:

КОНКУРС I и II (месец декември 2016 година и април 2017 година)

- по основ на исплата на надомест на изведувачи на композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран изведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, „композиции со кои се афирмираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства“, „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“, „детски композиции“, како и композиции во изведба на „свезди“ – средства во бруто износ од 14.796.900 денари (240.600 евра) односно во бруто износ од 7.398.450 денари (120.300 евра) по конкурс. Средствата се наменети за реализација на 94 композиции во сите категории на двата конкурси односно 47 композиции по конкурс.

- по основ исплата на надомест за членовите на комисијата која одлучува по доставените пријави на конкурсите, во бруто износ од 140.000 денари (2.276,50 евра) за двата конкурси (за седум члена комисија).

КОНКУРС III и IV (месец јуни и септември 2017 година)

- по основ на исплата на надомест на изведувачи на композиции за категориите: „таленти“, „афирмиран изведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, „композиции со кои се афирмираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства“, „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“, „детски композиции“ како и композиции во изведба на „свезди“ – во бруто износ од 16.691.100 денари (271.400 евра) односно во бруто износ од 8.345.550 денари (135.700 евра) по конкурс. Средствата се наменети за реализација на 106 композиции во сите категории за двата конкурси односно 53 композиции по конкурс.

- по основ исплата на надомест за членовите на комисијата која одлучува по доставените пријави на конкурсите, во бруто износ од 140.000 денари (2.276,50 евра) за двата конкурси (за седум члена комисија).

3. Следење на реализацијата на оваа програма врши Министерството за култура.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 42-7844/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4423.

Врз основа на член 26 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.10.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ЗА 2017 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува намената на буџетски средства утврдени на Раздел 121.01 на Министерството за животна средина и просторно планирање, Подпрограма 21- Инвестиции во животната средина, Подпрограма 25-Канализациони мрежи и одводни канали, Подпрограма 2А Каскадни прегради на река Вардар и канализациона мрежа во Велешта и Отља, за 2017 година.

II

Средствата за реализирање на Програмата инвестиции во животната средина за 2017 година (во натамошниот текст: Програма) се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за 2017 година од сметка 637-12, во износ од 228.600.000,00 денари.

Средствата од став 1 на овој дел ќе се реализираат врз основа на:

1) Јавни набавки кои ги објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за јавни набавки. Средствата ќе се наменат за финансирање на тековни проекти како и кофинансирање на тековни донаторски проекти од областа животна средина.

2) Наменски дотации за општините од средства отварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива за 2016 година. Средствата ќе се наменат за финансирање на проекти од областа животна средина, доставени од општините Новаци, Битола, Могила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, Кисела Вода и Чаир.